

**ДС СМИТХ АД Скопје**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува  
на 31 декември 2021 и  
Извештај на независните ревизори**

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 – 30
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 - Годишна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3-30) на ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Основи за мислење со резерва*

Како што е наведено во Белешка 13 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2021 година, Друштвото има недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности во вкупен износ од 466,437 илјади денари. Овие средства вклучуваат земјиште и градежни објекти со нето сметководствена вредност од 19,679 илјади денари, односно 23,773 илјади денари за кои Друштвото има само право на користење и не поседува имотни листови за сопственост. Како резултат на тоа, ние не бевме во можност да се увериме во правата и обврските кои ги има Друштвото на овие средства. Дополнително, градежните објекти вклучуваат средства од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа со нето сметководствена вредност од 36,497 илјади денари, кои се надвор од употреба. Друштвото не изврши тест на обезвреднување на градежните објекти заклучно со 31 декември 2021 година во согласност со МСС 36 „Обезвреднување на средства“. Врз основа на расположливата документација, ние не бевме во состојба да се увериме во потенцијалните ефекти врз вреднувањето на градежните објекти на 31 декември 2021 година, како и ефектот врз нето добивката за годината која тогаш завршува.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), неговата глобална мрежа од фирми ќерки, и нивните поврзани ентитети (заеднички назив “Deloitte организација”). DTTL (уште познат под називот “Deloitte Global”) и секоја од фирмите ќерки и поврзаните лица претставуваат посебни правни и самостојни ентитети, кои не може да се обврзат, ниту да се поврзат во однос на трети лица. DTTL и сите DTTL ќерки фирми и поврзаните ентитети се одговорни само за своите дела и пропусти и не одговараат за постапките на другите. Deloitte не пружа услуги на клиенти. За повеќе информации, ве молиме посетете ја страницата <https://www2.deloitte.com/mk>.

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ (продолжение)

#### Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата наведени во основата за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ДС СМИТХ АД Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

#### Обрнување внимание

Обрнуваме внимание дека акумулираната загуба на Друштвото на 31 декември 2021 година изнесува 124,663 илјади денари и Друштвото оствари загуба за годината што тогаш завршува во износ од 36,937 илјади денари. Компанијата оствари загуба за годината што завршува на 31 декември 2021 поради отписот на основите средства вон употреба, зголемувањето на берзанските цени на сировините кои се користат при производниот процес, како и поскапувањето на енергенсите, додека за годината што завршува на 31 декември 2020 година оствари добивка поради зголемена искористеност на производствениот капацитет. Способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет зависи од добивањето на континуирана финансиска поддршка од страна на Матичната компанија. Матичната компанија во Писмо за поддршка се обврза да обезбеди финансиска поддршка на Друштвото во период од 12 месеци од датумот на писмото.

Нашето мислење не е модификувано во однос на ова прашање.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година.

Дилоит ДОО Скопје



Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор



Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје  
29 јуни 2022

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**  
**Година што завршува на 31 декември 2021**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешки</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од продажба	5	953,610	786,206
Останати приходи	6	13,717	18,997
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>967,327</b>	<b>805,203</b>
Промена во залихите на готови производи и производство во тек		(423)	(640)
Потрошени материјали и сировини	7	(671,261)	(454,379)
Трошоци за вработените	8	(95,950)	(92,817)
Трошоци за амортизација	13	(31,029)	(30,457)
Останати трошоци	9	(194,468)	(130,082)
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>		<b>(993,131)</b>	<b>(708,375)</b>
<b>Загуба / добивка од работење</b>		<b>(25,804)</b>	<b>96,828</b>
Финансиски приходи		2,376	2,168
Финансиски расходи		(13,509)	(11,641)
<b>Финансиски расходи, нето</b>	10	<b>(11,133)</b>	<b>(9,473)</b>
<b>Загуба / добивка од работење</b>		<b>(36,937)</b>	<b>87,355</b>
Данок на добивка	11	-	(9,714)
<b>Нето загуба / добивка за годината</b>		<b>(36,937)</b>	<b>77,641</b>
Останата сеопфатна добивка по оданочување		-	-
<b>Вкупна сеопфатна загуба / добивка за годината</b>		<b>(36,937)</b>	<b>77,641</b>
<b>Загуба / добивка расположлива за:</b>			
Сопствениците на обични акции на Друштвото		(36,937)	77,641
<b>Загуба / заработувачка по акција:</b>	12		
Основна заработувачка по акција (во Денари)		(132.39)	278.28
Разводната заработувачка по акција (во Денари)		(132.39)	278.28

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 18 март 2022.

Одобрено од:

Даниела Димитријевска  
 Менаџер за финансии и контролинг



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**Година што завршува на 31 декември 2021**  
**(Во илјади денари)**

	Белешки	2021	2020
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	13	441,194	441,975
Вложувања во недвижности	13	24,832	26,393
Останати нетековни средства		409	-
		<u>466,435</u>	<u>468,368</u>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	14	124,038	97,241
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	15	7,037	9,958
Побарувања од купувачи	16	258,630	219,424
Останати побарувања	17	41,970	10,775
Пари и парични еквиваленти	18	68,091	123,356
		<u>499,766</u>	<u>460,754</u>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<u><u>966,201</u></u>	<u><u>929,122</u></u>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>			
Уплатен капитал	19	432,450	432,450
Законски резерви		15,344	15,344
Акумулирана загуба		(124,663)	(87,726)
		<u>323,131</u>	<u>360,068</u>
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по долгорочни кредити	23	234,922	235,178
Долгорочни обврски за лизинг		-	2,719
Резервации за отпремнини	20	4,046	4,569
		<u>238,968</u>	<u>242,466</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	21	319,574	251,562
Останати обврски	22	84,528	75,026
		<u>404,102</u>	<u>326,588</u>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<u><u>966,201</u></u>	<u><u>929,122</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**Година што завршува на 31 декември 2021**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Акционерски капитал</u>	<u>Законски резерви</u>	<u>Акумулирана загуба</u>	<u>Вкупно</u>
<b>Состојба на 1 јануари 2020</b>	432,450	15,344	(165,366)	282,428
Добивка за годината	-	-	77,641	77,641
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020</b>	<u>432,450</u>	<u>15,344</u>	<u>(87,725)</u>	<u>360,069</u>
Состојба на 1 јануари 2021	432,450	15,344	(87,725)	360,069
Добивка/загуба за годината	-	-	(36,937)	(36,937)
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<u>432,450</u>	<u>15,344</u>	<u>(124,662)</u>	<u>323,132</u>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2021**  
**(Во илјади денари))**

	<u>Белешки</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
Добивка/(Загуба) пред оданочување		(36,937)	87,355
Коригирана за:			
Амортизација		31,029	30,457
Исправка на вредноста на побарувањата		1,454	4,486
Кусоци на залихи, нето		-	1,974
Неотпишана вредност на продадени средства		-	-
Капитална (добивка)/загуба на продадени средства, нето		-	(5,241)
Отпис на обврски		205	-
Резервирања за вработените		492	799
Отпис на останати нетековни средства		-	308
Расходи за камати		9,783	9,536
<b>Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал</b>		<u>6,026</u>	<u>129,674</u>
(Зголемување)/Намалување на залихите		(26,797)	1,219
Намалување/(Зголемување) на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		(70,420)	57,730
(Намалување)/Зголемување на обврските кон добавувачи и останатите обврски		<u>77,515</u>	<u>(46,935)</u>
		(14,660)	141,688
Платени камати		-	(9,409)
Платен данок на добивка		-	(3,026)
<b>Нето парични текови генерирани од оперативни активности</b>		<u>(14,660)</u>	<u>129,253</u>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(72,979)	(37,091)
Продажба на недвижности, постројки и опрема		<u>32,374</u>	<u>14,188</u>
<b>Нето парични текови користени за инвестициони активности</b>		<u>(40,605)</u>	<u>(22,903)</u>
<b>Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>		(55,265)	106,350
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		<u>123,356</u>	<u>17,006</u>
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот од годината</b>	18	<u><u>68,091</u></u>	<u><u>123,356</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021****1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, со седиште на улица “1632” бр. 1 Гази Баба, Скопје. Основна дејност на Друштвото е производство на хартија и амбалажа.

Во текот на 2015 година, Групаацијата DS Smith изврши превземање на Групаацијата Дуропацк, поради што Собранието на акционери на Друштвото на 15 октомври 2015 година донесе одлука за промена на називот на Друштвото од ДУРОПАЦК АД Скопје во ДС СМИТХ АД Скопје. Според уписот на промена во Централниот регистер на Република Северна Македонија од 27 октомври 2015 година целосниот назив на Друштвото е Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.

Заклучно со 31 декември 2021 година, мнозински акционер на Друштвото е DS Smith Packaging South East GmbH Австрија кој има 81.31% сопственост над Друштвото.

На 31 декември 2021 година Друштвото има 118 вработени (2020: 124 вработени).

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

До датумот на составување на придружните финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2021

### 2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (Продолжение)

#### 2.1 Принцип на континуитет

Придружните финансиски извештаи на 31 декември 2021 година и за годината што тогаш завршува се подготвени според принципот на континуитет, односно претпоставувајќи дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во догледна иднина. На 31 декември 2021 година, акумулираните загуби на компанијата изнесуваат 124,663 илјади денари. Компанијата оствари загуба за годината што завршува на 31 декември 2021 поради отписот на основите средства вон употреба, зголемувањето на берзанските цени на суровините кои се користат при производниот процес, како и поскапувањето на енергенсите, додека за годината што завршува на 31 декември 2020 година оствари добивка поради зголемена искористеност на производствениот капацитет. Раководството на Друштвото проценува дека акумулираните загуби ќе бидат апсорбирани од потенцијалните нето добивки, преку фокус на продажбите и оптимизација на трошоците, зголемени капитални инвестиции и континуирано следење на буџетот.

Брзото ширење на вирусот Ковид-19 и неговите економски ефекти во Република Северна Македонија и на глобално ниво, може да резултира во преиспитување на претпоставките и проценките, што би можело да има ефект на материјално прилагодување на сегашната вредност на средствата и обврските во текот на следната деловна година. Во оваа фаза, раководството не е во состојба со сигурност да го процени ефектот, бидејќи нови настани се случуваат на дневна основа.

Друштвото ги следи сите вонредни мерки и услови во државата, макроекономските показатели, утврдените мерки и глобалните случувања. Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во моментот не се очекуваат дополнителни тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите како резултат на влијанието на вирусот Ковид-19.

Долгорочно гледано, можни се последици на обемот на продажбите, паричните текови и профитабилноста. Без разлика на тоа, на датумот на издавање на финансиските извештаи Друштвото ги исполнува своите обврски во рокот на доспевање и продолжува да го применува принципот на континуитет како сметководствена претпоставка за подготовка на финансиските извештаи.

### 3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### 3.1 Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значајните ризици и наградите од сопственоста над производите се пренесени на купувачот. Пренесувањето на ризиците и наградите од сопственоста зависат од индивидуалните услови на продажба. За најзначајниот дел од продажбите, преносот на ризиците наградите од сопственоста се случува при утоварот кај превозникот. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарување, намалена за трговски попусти, количински рабати, враќањата на производите и вкалкулираниот ДДВ.

#### 3.2 Трошоци за позајмување

Сите трошоци настанати во врска со обврските по примените кредити се прикажани како трошок во периодот во кој се настанати.

#### 3.3 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката или загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.4 Оданочување**

*Тековен данок на добивка*

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Во согласност со даночната регулатива на Република Северна Македонија, даночните загуби од претходните три години може да се користат за намалување на тековната обврска за данок на добивка. Исто така, даночната загуба од тековната година може да се употреби за намалување или елиминирање на даночната обврска во наредните три години.

Даночните обврски се сметаат како конечни со настанување на пораниот од следните датуми:

- истекот на десет години сметајќи од годината во која настанала обврската за данок; и
- моментот кога е извршена целосна даночна контрола од страна на даночните власти.

*Одложен данок*

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на крајот на периодот на известување се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Одложените даночни средства и обврски се мерат по даночни стапки кои се очекува да бидат применети во периодот кога средството е реализирано или обврската е платена, врз основа на даночни стапки (и даночен закон) кој е во примена на крајот на периодот на известување. Друштвото не пресмета одложен данок на добивка во овие финансиски извештаи.

*Данок на додадена вредност*

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадени вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно;
- Побарувања и обврските кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните власти се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.5 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација, и акумулираната загуба поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци и неповратни даноци, како и сите други трошоци кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба за неговата наменета употреба. Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Амортизацијата и депрецијацијата се пресметуваат на праволиниска основа по пропишани стапки со цел набавната вредност на недвижностите, опремата и нематеријалните средства да се алоцира во текот на нивниот проценет корисен век.

Применетите годишни стапки за амортизација се следните

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Градежни објекти	2.5% - 5%	2.5% - 5%
Погонска опрема	3% - 10%	3% - 10%
Мебел, компјутери и канцелариска опрема	20% - 25%	20% - 25%
Моторни возила	25%	25%

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите, постројките и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како приходи или расходи во извештајот за сеопфатна добивка.

**3.6 Вложувања во недвижности**

Вложувањата во недвижности почетно се мерат според нивната набавна вредност, вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. По почетното признавање вложувањата во недвижности се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулирана загуба поради обезвреднување. Сметководствената вредност на вложувањето во недвижности го вклучува трошокот на заменетиот дел на постоечкото вложување во недвижности во моментот кога е настанат трошокот, доколку критериумите за признавање се исполнети а ги исклучува трошоците за секојдневното сервисирање на таквата недвижност. Оваа вредност ја претставува објективната вредност на вложувањата во недвижности на крајот на периодот на известување.

Вложувањата во недвижности се депривираат кога ќе се отуѓи или кога перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување. Добивките или загубите од депривирањето се признаваат во добивката или загубата во периодот кога настанало депривирањето.

Преноси кон вложувања во недвижности се вршат кога, и само кога, постои промена во нивната употреба, докажана по пат на завршување на користењето на недвижноста од страна на сопственикот, започнување на оперативен наем на друга страна или завршување со изградбата или доградбата на недвижноста.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува според пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на употреба на недвижноста кој изнесува 40 години.

**3.7 Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради обезвреднување. На денот на извештајот за финансиска состојба нематеријалните средства се состојат од набавени компјутерски софтверски лиценци, кои се капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба. Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век на софтверот, со годишна стапка на амортизација од 20%.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.8 Финансиски инструменти**

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

**3.8.1 Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна стапка, намалени за загуба поради обезвреднување.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признаваат во добивката и загубата за периодот.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира во целост за сите побарувања кои на крајот на периодот на известување не биле наплатени подолго од 365 дена.

**3.8.2 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложни на незначителен ризик од промена на нивната вредност

**3.8.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност плус трансакциони трошоци, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

**3.8.3 Обврски по кредити**

Долгорочните обврски по кредити почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакција. Кредитите и позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределување на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска или, онаму каде што е применливо, пократок период.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Сите износи кои доспеваат за плаќање во период од 12 месеци од крајот на периодот на известување се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.9 Залихи**

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот прва-влезна прва-излезна ("ФИФО") и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и останати трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата. Застарената залиха се обезвреднува по пат на исправка на вредноста до нето продажната вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални обезвреднувања на залихите.

**3.10 Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската

**3.11 Користи за вработените**

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата.

Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19, отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат од страна на независен актуар на денот на извештајот за финансиска состојба. Состојбата на овие обврски на денот на извештајот за финансиска состојба ја претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина

Друштвото, исто така, исплаќа јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

**3.12 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. На 31 декември 2020 година, матична компанија на Друштвото е DS Smith Packaging South East GmbH Австрија која поседува учество во капиталот на Друштвото од 81.31%. Поврзани субјекти на Друштвото се неговото матично друштво, крајната матична компанија и нејзините зависни друштва.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.12 Наем**

Наемите се однесуваат на наем на возила и опрема во производство. Овие наеми раководството ги признава како оперативни наеми. Трошоци за наеми се евидентираат во добивката и загубата за периодот во моментот кога тие трошоци се настанати, односно за периодот на наем на кој што се однесуваат.

**3.13 Нетековни средства наменети за продажба**

Нетековните средства што се чуваат на продажба вклучуваат опрема чијашто сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку продажна трансакција наместо преку континуирано користење. Овие средства се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност, намалена за трошоците за продажба. Друштвото признава загуба поради обезвреднување за секое почетно или последователно отпишување на средствата до објективната вредност, намалена за трошоците за продажба.

**3.14 Државни поддршки**

Државните поддршки не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека поддршките ќе бидат примени. Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат. Конкретно, државните поддршки за да се добијат чиј основен услов им е Друштвото да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во извештајот за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство.

**3.13 Споредбени податоци**

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

**4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ**

Во примената на сметководствените политики на Друштвото раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

**4.1 Проценет корисен век на опремата и нематеријалните средства**

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ ( продолжение)**

**4.2 Исправка на вредноста на побарувањата**

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

**4.3 Објективна вредност**

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова, објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот

**5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2021	2020
Приходи од продажба на домашен пазар	610,856	513,571
Приходи од продажба на странски пазар	252,190	210,386
Приходи од продажба на поврзани страни	90,564	62,249
	<u>953,610</u>	<u>786,206</u>

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2021	2020
Приходи од наемнини	5,704	5,567
Капитална добивка од продадени средства	-	5,322
Приходи од продажба на отпад	487	401
Наплатени отпишани побарувања	2,716	1,662
Приходи од отпис на обврски	205	-
Вишок на материјали	109	-
Останати приходи	4,496	6,045
	<u>13,717</u>	<u>18,997</u>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2021	2020
Потрошена хартија	582,755	375,230
Потрошена енергија, нафта, гас и гориво	31,932	27,608
Потрошени Велпап лепаци	11,261	9,237
Потрошени резервни делови	8,056	6,616
Набавна вредност на продадени добра	-	6,322
Отпис на ситен инвентар	416	173
Останати материјали и суровини	36,841	29,193
	<u>671,261</u>	<u>454,379</u>

**8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2021	2020
Бруто плати на вработените	90,346	89,615
Регрес за годишен одмор	1,695	1,441
Службени патувања и дневници	603	1,063
Помош во случај на болест	1,126	422
Останати трошоци за вработените	2,180	276
	<u>95,950</u>	<u>92,817</u>

**9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2021	2020
Транспортни услуги	44,354	42,904
Неотпишана вредност на продадени средства	26,978	-
Трошоци за агенција за привремено вработување	9,405	5,856
Трошоци за одржување и комунални услуги	15,892	12,133
Исправка на вредност на побарувања	1,454	4,486
Интелектуални услуги	16,065	15,012
Останати услуги од групација	600	685
Менаџерски услуги од групацијата	23,403	15,216
Трошоци за наем	5,830	5,812
Обезбедување	4,704	4,704
Телефонија, интернет, поштенски услуги	1,259	1,259
Репрезентација	2,944	2,378
Трошоци за осигурување	3,474	2,360
Капитална загуба на продадени средства	-	81
Правни, адвокатски и нотарски услуги	1,616	1,425
Данок на имот	961	1,057
Кусоци	2,313	1,974
Банкарски услуги	1,946	1,899
Останати трошоци	31,270	10,841
	<u>194,468</u>	<u>130,082</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**
**10. РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2021	2020
Позитивни курсни разлики	2,312	2,109
Останати финансиски приходи	62	59
Приходи од камати	2	-
<b>Финансиски приходи</b>	<b>2,376</b>	<b>2,168</b>
Расходи за камати	(9,783)	(9,536)
Негативни курсни разлики	(3,726)	(2,105)
<b>Финансиски расходи</b>	<b>(13,509)</b>	<b>(11,641)</b>
<b>Финансиски расходи, нето</b>	<b>(11,133)</b>	<b>(9,473)</b>

**11. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување по законска стапка и ефективната даночна стапка за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следува :

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2021	2020
Добивка пред оданочување	(36,937)	87,355
Непризнати расходи за даночни цели	-	11,446
Намалување за наплатени претходно исправени побарувања	-	(1,662)
Даночна основа	(36,937)	97,139
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	-	9,714
Ефективна даночна стапка	0,00%	11.12%

Во 2021 и 2020 година данокот на добивка се пресметува по законска стапка од 10% на утврдената добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби и износот на непризнаени трошоци за даночни цели.

**12. ЗАРАБОТУВАЧКА/(ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА**

Заработувачката/(загубата) по акција е пресметана кога нето добивката/(загубата) за годината, која е на располагање на акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на годината.

Заработувачката/(загубата) по акција е пресметана како што следува (нето добивка/загуба во илјади денари, основна заработувачка/загуба по акција – во денари).

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2021	2020
Добивка/(загуба) за имателите на обични акции	(36,937)	77,641
Просечен пондерирани број на обични акции	279,000	279,000
Основна заработувачка/(загуба) по акција (во Денари)	(132.39)	278.28
Разводната заработувачка/(загуба) по акција (во Денари)	(139.39)	278.28

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**
**13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВИЖНОСТИ**

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Средства во подготовка	Вкупно недвижности, постројки и опрема	Вложувања во недвижности
<b>Набавна вредност</b>						
Состојба, 1 јануари 2020	19,679	286,825	496,672	54,162	857,338	62,475
Набавки во текот на годината	-	4,337	17,934	13,798	36,069	-
Пренос од средства во подготовка	-	-	44,249	(44,249)	-	-
Рекласификација во вложувања во недвижности	-	(255)	(10,118)	(8,913)	(19,286)	-
Отуѓување/расходување	-	(3,426)	(9,118)	-	(12,544)	-
<b>Состојба, 31 декември 2020</b>	<b>19,679</b>	<b>287,481</b>	<b>539,619</b>	<b>14,798</b>	<b>861,577</b>	<b>62,475</b>
Состојба, 1 јануари 2021	19,679	287,481	539,619	14,798	861,577	62,475
Набавки во текот на годината	-	1,187	39,189	32,177	72,553	-
Пренос од средства во подготовка	-	-	18,127	(18,127)	-	-
Рекласификација во нетековни средства кои се чуваат за продажба (белешка 15)	-	-	-	-	-	-
Отуѓување/расходување	-	-	(107,033)	-	(107,033)	-
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>	<b>19,679</b>	<b>288,668</b>	<b>489,902</b>	<b>28,848</b>	<b>827,097</b>	<b>62,475</b>
<b>Исправка на вредност</b>						
Состојба, 1 јануари 2020	-	152,948	251,056	-	404,004	35,170
Амортизација за годината	-	7,812	21,733	-	29,545	912
Рекласификација во вложувања во недвижности	-	(56)	(5,498)	-	(5,554)	-
Отуѓување/расходување	-	(2,789)	(5,604)	-	(8,393)	-
<b>Состојба, 31 декември 2020</b>	<b>-</b>	<b>157,915</b>	<b>261,687</b>	<b>-</b>	<b>419,602</b>	<b>36,082</b>
Состојба, 1 јануари 2021	-	157,915	261,687	-	419,602	36,082
Амортизација за годината	-	6,913	22,537	-	29,450	1,561
Рекласификација во нетековни средства кои се чуваат за продажба (белешка 15)	-	-	-	-	-	-
Отуѓување/расходување	-	-	(63,149)	-	(63,149)	-
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>	<b>-</b>	<b>164,828</b>	<b>221,075</b>	<b>-</b>	<b>385,903</b>	<b>37,643</b>
<b>Нето сметководствена вредност</b>						
на 31 декември 2021	<u>19,679</u>	<u>123,840</u>	<u>268,827</u>	<u>28,848</u>	<u>441,194</u>	<u>24,832</u>
на 31 декември 2020	<u>19,679</u>	<u>129,566</u>	<u>277,932</u>	<u>14,798</u>	<u>441,975</u>	<u>26,393</u>

Земјиштето чија вредност изнесува 19,679 илјади денари (2020: 19,679 илјади денари), каде што се лоцирани зградите на Друштвото е сопственост на Република Северна Македонија, а Друштвото има право на негово користење. Друштвото моментално е во процес на регистрација на целокупниот имот што се води на име на Република Северна Македонија кај релевантните катастри, за да може Друштвото да се стекне со сопственост.

Градежните објекти и вложувањата во недвижности со нето сметководствена вредност од 148,672 илјади денари на 31 декември 2021 (2020: 155,959 илјади денари) вклучуваат градежни објекти од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа во износ од 123,480 илјади денари (2020: 129,566 илјади денари). Дополнително, градежните објекти вклучуваат и основни средства со нето сметководствена вредност од 24,832 илјади денари (2020: 26,393 илјади денари) за кои Друштвото не поседува титулар на сопственост, туку има право на користење. Овие градежни објекти се во сопственост на Република Северна Македонија.

Нето сметководствена вредност на опремата на 31 декември 2021 во износ од 268,827 илјади денари (2020: 277,932 илјади денари), како и опрема во износ од 28,848 илјади денари (2020: 14,798 илјади денари), којашто е во подготовка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**
**14. ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари	
	2021	31 декември 2020
Суровини и материјали	99,687	81,936
Резервни делови	20,421	15,642
Недовршено производство	584	2,246
Готови производи	3,346	6,925
Ситен инвентар	-	2,662
	<u>124,038</u>	<u>109,411</u>
Исправка на вредност	<u>(11,904)</u>	<u>(12,170)</u>
	<u>112,134</u>	<u>97,241</u>

Движењето на исправката на вредноста на залихите е прикажана подолу:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 2021	31 декември, 2020
Состојба на 1 јануари	12,170	10,440
Вредносно усогласување за годината	<u>(266)</u>	<u>1,730</u>
	<u>11,904</u>	<u>12,170</u>

**15. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари 31 декември 2021
Рекласификација од недвижности, постројки и опрема, нето	9,958
Набавки во текот на годината	17,431
Отуѓување	<u>(20,352)</u>
	<u>7,037</u>

**16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	2021	31 декември 2020
Побарувања од купувачи во земјата	244,605	205,499
Побарувања од купувачи од странство	32,725	33,986
Побарувања од поврзани страни	14,550	14,451
	<u>291,880</u>	<u>253,936</u>
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	<u>(33,251)</u>	<u>(34,512)</u>
	<u>258,629</u>	<u>219,424</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**
**16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (продолжение)**

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2021	2020
На 1 јануари	34,512	32,150
Исправка на вредност	1,454	4,486
Наплатени исправени побарувања	(536)	(1,662)
Траен отпис на побарувања	(2,179)	(462)
На 31 декември	<u>33,251</u>	<u>34,512</u>

**17. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
Побарувања за повеќе платен ДДВ	17,446	1,494
Однапред платени трошоци	6,063	1,545
Аванси на добавувачи	7,549	5,150
Побарувања за данок на добивка	8,971	-
Побарувања за дадени депозити како гаранција	1,174	1,427
Побарувања од вработени	75	33
Останати побарувања	692	1,126
	<u>41,970</u>	<u>10,775</u>

**18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
Пари во банка:		
- во денари	24,319	59,447
- во странска валута	43,632	63,720
Пари во благајна:		
- во денари	-	49
- во странска валута	140	140
	<u>68,091</u>	<u>123,356</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**
**19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**
*Уплатен капитал*

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 година се состои од целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 25.56 евра по акција. Уплатениот капитал на Друштвото изнесува 432,450 илјади денари (2020: 432,450 илјади денари).

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следува

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2021	2020	2021	2020
DS Smith Packaging South East GmbH	226,853	226,853	81.31%	81.31%
Останати малцински акционери	52,147	52,147	18.69%	18.69%
	<u>279,000</u>	<u>279,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

*Законска резерва*

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

**20. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ОТПРЕМНИНИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
Отпремнини при заминување во пензија	2,344	2,794
Јубилејни награди на вработени	1,702	1,775
	<u>4,046</u>	<u>4,569</u>

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи

	Отпремнини при заминување во пензија	Јубилејни награди на вработени	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2020	2,443	1,415	3,858
Расход во текот на годината	351	448	799
Исплатени во текот на периодот	-	(88)	(88)
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,794</u>	<u>1,775</u>	<u>4,569</u>
Состојба на 1 јануари 2021	2,794	1,775	4,569
Расход во текот на годината	(450)	(42)	(492)
Исплатени во текот на периодот	-	(31)	(31)
Состојба на 31 декември 2021	<u>2,344</u>	<u>1,702</u>	<u>4,046</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**
**21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
Обврски кон добавувачи во земјата	56,414	46,885
Обврски кон добавувачи од странство	53,643	31,869
Обврски кон поврзани субјекти	209,517	172,808
	<u>319,574</u>	<u>251,562</u>

**22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
Обврски за камати по кредити	37,299	28,637
Одложени приходи за државна поддршка	8,291	8,637
Обврски спрема вработени	6,678	7,050
Обврски за дивиденди кон фондот за ПИОМ	4,612	4,612
Пресметани трошоци за кои нема пристигнато документи	22,496	12,793
Обврски за бонуси на менаџментот	3,692	5,272
Обврска за данок на добивка	-	5,837
Останати обврски	1,460	2,187
	<u>84,528</u>	<u>75,025</u>

**23. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
<b>Поврзани страни</b>		
DS Smith Packaging South East GmbH Австрија, во вкупен износ од 2,442,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	150,493	150,657
DS Smith Packaging South East GmbH Австрија, во вкупен износ од 1,020,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	62,860	62,928
DS Smith Packaging South East GmbH Австрија, во вкупен износ од 150,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	9,244	9,254
DS Smith Packaging South East GmbH Австрија, во вкупен износ од 200,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	12,325	12,339
	<u>234,922</u>	<u>235,178</u>

Кредитите во вкупен износ од 234,922 илјади денари заклучно со 31 декември 2021 година (2020: 235,178 илјади денари) во целост се однесуваат на необезбедени кредити земени од поврзани страни.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**24. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Друштвото има трансакции со поврзаните страни кои што се дел од ДС СМИТХ Групацијата, вклучувајќи продажби на готови производи, материјали и полупроизводи, набавки на опрема, примени позајмици и останати трансакции. Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Меѓусебните трансакции за годината што завршува на 31 декември, 2021 и 2020 година се следни:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>Година што завршува на</b>	
	<b>31 декември,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Продажби на:</b>		
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik – Бугарија	14,161	13,788
DS Smith Packaging doo - Крушевац Србија	76,402	47,325
DS Smith Hellas S.A.	-	1,134
DS Smith PLC London – Велика Британија	-	2
	<u>90,563</u>	<u>62,249</u>
<b>Набавки и расходи од:</b>		
DS Smith Belisce Doo - Хрватска	285,675	135,614
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik – Бугарија	59,179	36,884
DS Smith Packaging doo – Крушевац Србија	5,546	4,820
DS Smith Packaging South East GMBH	15,311	10,572
DS SMITH GROUP IT	7,116	5,586
DS Smith P Marketing NV, Гент Белгија	-	8,762
DS Smith Slovenija DOO - Словенија	1,538	-
DS Smith Packaging Чешка	-	27
DS Smith Paper Zarnesti SRL	50,826	42,564
DS Smith PLC London – Велика Британија	14,118	8,828
DS Smith Paper Aschaffenburg	11,846	7,120
DS Smith Packaging Netherland	709	21
DS Smith Packaging Romania S.R.L.	-	1,666
DS Smith Poland Spolka Z O.O.	-	21
	<u>451,864</u>	<u>262,485</u>
<b>Трошоци за камата:</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH	8,688	9,534
	<u>8,688</u>	<u>9,534</u>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**24. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ (продолжение)**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
<b>Побарувања од:</b>		
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik Бугарија	762	2,450
DS Smith Packaging doo - Крушевац Србија	13,075	11,288
DS Smith PLC London – Велика Британија	713	713
	14,550	14,451
<b>Обврски кон:</b>		
DS Smith Belisce Doo Хрватска	102,457	47,926
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik Бугарија	21,528	19,365
DS Smith Packaging South East GMBH	13,748	29,767
DS SMITH GROUP IT	8,110	12,003
DS Smith P Marketing NV Гент Белгија	-	19,117
DS Smith PLC London – Велика Британија	38,338	23,787
DS Smith Packaging doo Крушевац Србија	31	31
DS Smith Paper Zarnesti SRL	22,801	2,920
DS Smith Packaging Чешка	-	6,407
DS Smith Packaging Романија SRL	-	1,666
DS Smith Полска Spolka Z O.O.	-	6,108
DS Smith Paper Aschaffenburg	2,483	3,690
DS Smith Packaging Italia S.P.A	21	21
	209,517	172,808
<b>Обврски по кредити кон:</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH	234,922	235,178
	234,922	235,178
<b>Обврски за камати по кредити кон:</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH	37,299	28,637
	37,299	28,637

Вкупните исплати за клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 15,598 илјади денари (2020:13,650 илјади денари).

**25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Друштвото има дадени гаранции кон трети лица кои служат за навремено плаќање на обврските во вкупен износ од 12.647 илјади денари (2020: 13.556 илјади денари) издадени од една домашна банка.

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

**26.1 Управување со ризикот на капиталот**

Друштвото управува со капиталот како би се обезбедило дека ќе биде во состојба да продолжи да работи според принципот на континуитет и во исто време да го максимизира приносот на сопствениците преку оптимизацијата на односот помеѓу обврските и капиталот

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во Белешката 23, пари и парични еквиваленти во белешка 18 и главнина која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана загуба, како што е обелоденето во белешка 19.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.2 Показател на задолженост**

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа. Како дел од оваа анализа, раководството го зема во предвид трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
Кредити	234,922	235,178
Долгорочни обврски за лизинг	-	2,719
Пари и парични еквиваленти	(68,091)	(123,356)
Нето долг	166,831	114,541
Вкупна главнина	323,131	360,069
Нето показател на задолженост	0.52	0.32

**26.3 Категории на финансиски инструменти**

	Во илјади денари 31 декември	
	2021	2020
<b>Финансиски средства</b>		
Побарувања од купувачи	258,629	219,424
Пари и парични еквиваленти	68,091	123,356
	326,720	342,780
<b>Финансиски обврски</b>		
Обврски по кредити	234,922	235,178
Обврски кон добавувачи	319,574	251,562
Обврски за камата по кредити	37,299	28,637
Долгорочни обврски за лизинг	-	2,719
	591,795	518,096

**26.4 Цели на управување со финансиските ризици**

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

**26.5 Пазарен ризик**

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.6 Управување со девизниот ризик**

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Северна Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2021	31 декември 2020	31 декември 2021	31 декември 2020
ЕУР	499,765	112,297	643,070	468,492

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на вредноста на денарот во споредба со оваа валута. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на еврото за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, но со обратен предзнак.

*Анализа на сензитивноста на странски валути (продолжение)*

	Намалување за 10% Во илјади денари	
	2021	2020
Загуба	(14,331)	(35,620)

Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со претходната година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.7 Управување со каматниот ризик**

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Изложеноста на ризик од каматни стапки ја вклучува веројатноста дека вредноста на кредитите на Друштвото ќе флукутираат поради промените на пазарните каматни стапки. Во отсуство на активен пазар Друштвото не користи финансиски хеџинг инструменти за намалување на изложеноста на влијанието од каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>31 декември</b>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	258,629	219,424
Пари и парични еквиваленти	<u>68,091</u>	<u>123,356</u>
	<u>326,720</u>	<u>342,780</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски спрема добавувачи	319,574	251,562
Обврски за камата по кредити	<u>37,299</u>	<u>28,637</u>
	356,873	280,199
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити	<u>234,922</u>	<u>235,178</u>
	234,922	235,178
<i>Фиксна каматна стапка:</i>		
Долгорочни обврски за лизинг	<u>-</u>	<u>2,719</u>
	-	2,719
	<u>591,795</u>	<u>518,096</u>

*Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот за известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При приготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година би била поголема, односно помала за 4,698 илјади денари (2020: 4,704 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки не е променета за годината која завршува на 31 декември 2021 година како резултат на постојаното ниво на позајмици.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.8 Управување со кредитниот ризик**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало во финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата на Друштвото не се обезбедени со било какви меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	195,656	-	195,656
Доспеани, но неисправени побарувања	62,973	-	62,973
Доспеани и исправени побарувања	33,251	(33,251)	-
	<u>291,880</u>	<u>(33,251)</u>	<u>258,629</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	158,356	-	158,356
Доспеани но неисправени побарувања	61,068	-	61,068
Доспеани и исправени побарувања	34,512	(34,512)	-
	<u>253,936</u>	<u>(34,512)</u>	<u>219,424</u>

*Недоспеани побарувања*

Недоспеаните побарувања во износ од 195,656 илјади денари (2020: 158,356 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец септември, октомври, ноември и декември 2021 година. Овие побарувања достасуваат за наплата од 30 до 120 дена по датумот на фактурирањето.

*Доспеани, но неисправени побарувања*

Старосната структура на доспеаните, но неисправени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
До 30 дена	39,501	30,703
Од 31 до 90 дена	15,250	19,461
Од 91 до 180 дена	3,289	7,454
Од 181 до 360 дена	4,932	3,450
Над 360 дена	-	-
	<u>62,972</u>	<u>61,068</u>

Просечниот период за наплата на побарувањата од купувачите изнесува 91,49 дена (2020: 103 дена).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.9 Ликвидносен ризик**

*Табели за ликвидносен и каматносен ризик*

Следните табели детално ја прикажуваат преостанатата договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

**Во илјади денари**  
**31 декември 2021**

	Просечна пондер. ефектив. каматна стапка	До	Од 1-	Од 3	Од 1-	Над 5	Вкупно
		1 месец	3 месеци	месеци до 1 година	5 години	години	
Некаматносни	0.00%	319,574	-	-	-	-	319,574
Со фиксна каматна стапка	3.04%	-	-	-	-	-	-
Со променлива каматна стапка	4.00%	783	2,349	6,265	3,132	-	12,529
		<u>320,357</u>	<u>2,349</u>	<u>6,265</u>	<u>3,132</u>	<u>-</u>	<u>332,103</u>

**Во илјади денари**  
**31 декември 2020**

	Просечна пондер. ефектив. каматна стапка	До	Од 1-	Од 3	Од 1-	Над 5	Вкупно
		1 месец	3 месеци	месеци до 1 година	5 години	години	
Некаматносни	0.00%	280,199	-	-	-	-	280,199
Со фиксна каматна стапка	3.04%	7	14	62	2,967	-	3,050
Со променлива каматна стапка	4.00%	781	1,563	7,031	247,678	-	257,053
		<u>280,987</u>	<u>1,577</u>	<u>7,093</u>	<u>250,645</u>	<u>-</u>	<u>540,302</u>

Просечниот период на плаќање на обврските кон добавувачите изнесува 155 дена (2020: 228 дена).

**26.10 Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.11 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)**

*Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2021 и 2020 година

	31 декември 2021		Во илјади денари 31 декември 2020	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Побарувања од купувачи и останати побарувања	258,629	258,629	219,424	219,424
Пари и парични еквиваленти	68,091	68,091	123,356	123,356
	<u>326,720</u>	<u>326,720</u>	<u>342,780</u>	<u>342,780</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски по кредити	234,922	234,922	235,178	235,178
Обврски кон добавувачи	319,574	319,574	251,562	251,562
Обврски за камати по кредити	37,299	37,299	28,637	28,637
Долгорочни обврски за лизинг	-	-	2,719	2,719
	<u>591,795</u>	<u>591,795</u>	<u>518,096</u>	<u>518,096</u>

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски.*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

**27. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на соодветната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, во однос на правното толкување на регулативата помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**28. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Тековната воена операција во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација може да имаат влијание врз европските економии и на глобално ниво. Ентитетот нема значајна директна изложеност на Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да бара ревизии на одредени претпоставки и проценки. Ова може да доведе до материјални прилагодувања на сметководствената вредност на одредени средства и обврски во следната финансиска година. Во оваа фаза, раководството не може со сигурност да го процени влијанието бидејќи настаните се одвиваат секој ден.

Долгорочното влијание може да влијае и на обемот на тргување, паричните текови и профитабилноста. Како и да е, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да ги применува основите на континуирана активност на подготовка.

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

**29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2021 и 2020 се следните:

	<u>31 декември</u> <u>2021</u>	<u>31 декември</u> <u>2020</u>
ЕУР	61.6270	61.6940



**ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

ДС СМИТХ

Бр. 0202-1019/4  
29.03. 2022 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ  
ЗА 2021 ГОДИНА



## Содржина:

1. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ . . . . .	3
2. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА . . . . .	4
3. ВИЗИЈА И МИСИЈА . . . . .	6
4. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ . . . . .	7
5. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ . . . . .	7
6. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА . . . . .	8
7. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 ГОДИНА . . . . .	8
8. ЦЕЛИ ЗА 2022 ГОДИНА . . . . .	9
9. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ . . . . .	9
10. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК . . . . .	10
11. КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ. . . . .	11
12. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО . . . . .	13

- I. Остварено производство во Амбалажа*
- II. Финансиски индикатори за Амбалажа*
- III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа*
- IV. Остварен финансиски резултат*
- V. Значајни инвестиции во 2021 година*
- VI. Зделки со заинтересирани страни*
- VII. Кредитна задолженост*
- VIII. Надоместоци на менаџмент тим*

## I. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ

Акционерското друштво ДС СМИТХ АД Скопје (поранешна Комуна АД Скопје), е основано во 1947 година, и е најстар и водечки капацитет со долгогодишна традиција во областа за производство на хартија и амбалажа во Република Македонија. Во 2021 година одбележува 74 години од своето постоење.

Започна како скромен колектив, со 300 тони годишен производ, но преку постојани трансформации во периодот на повеќе од седум децениски развој Друштвото прерасна во државен и регионален лидер.

Од Јуни 2000 година Комуна АД е составен дел од концернот "Valkarton" од Република Словенија, со превземање на мнозинскиот пакет акции од 53,53%.

Во процесот на глобализација и организирање на пазарите, од Април 2002 година доминантен сопственик на Valkarton со 98,6%, станува компанијата "Belišće" од Хрватска, а со тоа и на Комуна АД Скопје. Членството во оваа групација значеше чекор напред кон поквалитетно работење, нова технологија, трансфер на знаење и искуства, пристап до странските пазари.

Во Мај 2010 година мултинационалната компанија Duropack со седиште во Виена, Австрија, го откупи мнозинскиот дел од акциите на групацијата "Belišće", со што и Комуна АД Скопје стана дел од оваа групација ориентирана кон производство на хартија и амбалажа. Од Јуни 2012 година Комуна АД Скопје се ребрендираше во Дуропацк АД Скопје.

Во 2015 година DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија, се стекна со 226.183 обични акции кои претставуваа учество од 81,06% од акциите со право на глас. На 31.12.2021 година DS Smith Packaging South East GMBH има 226.853 обични акции кои претставуваат 81,31% од акциите со право на глас.

Работата на Друштвото во 2021 година се одвиваше во една деловна единица – профитен центар:

- Производство на картонски плочи и картонска амбалажа (широк асортиман на плочи, кутии и земјоделски гајби);

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ


Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2021 година

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен производен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато како водечко независно Акционерско друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им универзален асортиман на внимателно одбрани квалитетни производи.

## **II. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА**

ДС СМИТХ АД Скопје има транспарентна хиерархиска структура што јасно го определува нивото на одговорности и овластувања, како и линиите на контрола и проверки при секојдневното извршување на задачите. Односите помеѓу различните носители на управување и раководење (Собрание на Акционери, Управен Одбор и Надзорен Одбор) се утврдени со Статутот на компанијата. Со компанијата се управува преку статутарно утврдени органи со права и обврски во согласност на Законот за трговските друштва.

Шема на организациона поставеност:



**Надзорен одбор:**

Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател  
 Елмар Биедерманн – Член  
 Марија Концепсион Ортуњо Сиера – Член  
 Агниесзка Талецка – Независен член  
 Јонче Јачев – Независен член

**Управен одбор:**

Зоран Трнавац – Претседател  
 Тихомир Бејатовиќ – Член  
 Слаџана Гајкиќ – Член

**Овластени лица:**

Зоран Трнавац – Прв Генерален Директор  
 Тихомир Бејатовиќ – Втор Генерален Директор

**ВИЗИЈА И МИСИЈА****Мисија**

Нашата мисија е производство на брановиден картон и амбалажни кутии и собирање на рециклирана хартија во амбиент кој се темели на долгогодишно знаење и искуство на вработените, нудејќи им партнерство и иновативни решенија на своите купувачи, на нашите сопственици долгорочен раст и континуиран профит, а на нашата заедница допринос во заштитата на животната средина.

**Визија**

Нашата развојна политика е да ја задржиме лидерската позиција на македонскиот пазар како и да го зголемиме својот удел во соседството, кое нешто може да го направиме со:

- Купувачите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Развој на производите нудејќи иновативни решенија со задоволувачки квалитет.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на купувачите, а безбедна и сигурна за нашите вработени.
- Мотивација, едукација, континуирано подобрување и ориентирање кон тимско работење на вработените се наши алатки во постигнувањето на целта.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и природните ресурси.
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.

### III. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

Економскиот амбиент во Република Северна Македонија во текот на 2021 година го карактеризираат следните макроекономски показатели:

- Индексот на индустриското производство во периодот јануари-декември 2021 година во однос на истиот период 2020 година изнесува 101,4 (во 2020 во однос на 2019 = 90,5).
- Просечната стапка на инфлација во 2021 година изнесува 3,2 % и е повисока во споредба со растот од 2020 година од 1,2 %.

Во текот на 2021 година ДС СМИТХ АД Скопје работеше согласно Деловната политика за 2020 година и стратешките насоки. Во текот на годината, со промена на економските услови во кои работеше Друштвото, соодветно се прилагодуваа тековните активности и финансиската политика на Друштвото.

### IV. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ


Основната главница на Друштвото од 7.131.240 € е поделена на 279.000 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 25,56 €.

Пазарната вредност на акцијата на 31.12.2021 година изнесуваше 480 денари, односно 7,79 € по средниот курс на НБРМ на крајот на годината. (31.12.2020 година 480 денари, односно 7,78 €).

Структурата на сопственичките односи во капиталот на Друштвото е следна:

- 81,31% обични акции од вкупниот број на акции поседува DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија.
- 18,69% од акциите се во сопственост на посетни акционери, како физички, така и правни лица.





## V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

ДС СМИТХ АД Скопје, во 2021 година во своето работење се финансира од сопствени извори на средства и состојбата за обврските по основ на кредити во износ од 3.812.000 € е непроменета во однос на 2020 година.

## VI. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 ГОДИНА

- Во изминатата година ДС Смитх АД Скопје имаше успешен надзорен аудит по следните стандарди:

Quality Management System ISO 9001: 2015

Environmental Management System ISO 14001: 2015

Occupational Health and Safety Management system ISO 45001: 2018

Energy Management System ISO 50001: 2018

FSC Chain of Custody Certification standard.

- Во тек е имплементација на стандарди од групацијата:
  1. Workplace transport (одвојување на пешаци од виљушкари во погон – имплементирање на A-safe бариери),
  2. Manual handling,
  3. Electrical safety,
  4. Minimum standard chemical.

### **Спроведени се следните активности во подобрувањето на безбедноста:**

- Следење на Ковид мерките, како и оспособување на дополнителни канцеларии за работа на колеги со нивно цел одвојување,
- Заштитни завеси на машината Онда,
- Контрола на исправност на сите виљушкари,
- Имплементирање на leadership in action,
- Тренинг за пожари (теоретски и практично)
- Инсталирани нова мрежа-подобрување на инфраструктура во ИТ делот.

### **Унапредување на производствениот процес:**

- Инсталирање на излагачки автоматски конвејори на Велпап машината и слајсер на глава 1.
- Поставување на балирка и зголемување на капацитетот за балирање на хартијата која произлегува од производниот процес.

- Автоматско улагање на машината Bobst 2 (prefeeder), со што беше заменето рачното улагање на плочите со автоматско.

## VII. ЦЕЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

- Континуирано усовршување, оптимизирање и прилагодување на организацијата на работењето, усогласување со пазарните потреби и услови, стратешки цели и задачи;
- Нова динамична и флексибилна организациона поставеност во согласност со политиките и стандардите на ДС СМИТХ;
- Максимизирање на профитабилноста на работењето со преземање прифатливи ризици со искористување на постоечката технологија;
- Одржување на вредноста на капиталот и нејзино зголемување;
- Зацврстување на ДС СМИТХ АД Скопје како водечки капацитет во дејноста во Република Северна Македонија;
- Понуда на различни видови квалитетна и еколошка амбалажа согласно техничко-технолошките капацитети на компанијата;
- Менаџмент на човечки ресурси што ќе обезбеди повисок квалитет на услуги;
- Продолжување на процесот на обука и ангажирање во секојдневното работење на млади кадри.
- Инсталирање на нова котлара со цел на заштеда на енергија како и намалување на емисија на штетни гасови во атмосферата,
- Инсталирање на нова машина во производство во доработниот дел со што ќе се зголеми продукцијата во делот на штанцаните кутии,
- Активирање на предгрејачи на Велпап машината за подобрување на квалитетот на производот.
- Инсталирање на нов сплајсер за автоматска промена на ролни на глава 2.
- Инсталирање на кочница на мост на Велпап за брза промена на ширини и подобрување на квалитет на брановидна лепенка.
- Инсталирање на мерач на проток на отпадна вода.
- Имплементирање на стандардите на групацијата поврзани со квалитет:

1. **Right First Time-подобрување преку on-line пополнување.**
2. **New product introduction**
3. **Change control and validation.**

## VIII. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Компанијата ДС СМИТХ АД Скопје, се темели на долгогодишно искуство и знаење на вработените кои со својата флексибилност и лесна прилагодливост создаваат иновативни производи со квалитет кој ќе ги исполни очекувањата на нашите купувачи. Производите и

процесите континуирано ги следиме, мериме и подобруваме.

Приоритетна цел на ДС СМИТХ АД Скопје е насоченост и посветеност кон **купувачите** и исполнување на барањата и потребите на купувачите со што ќе се зголеми нивното задоволство и долгогодишна соработка.

**Нашите вработени** се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Нашите вработени се мотивирани и желни да учат, за што се наградувани со разни видови на признанија. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

**Добавувачите** ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе набавуваме само од проверени добавувачи, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на ниво на групација.

Со својата работа ќе придонесеме за создавање на додадена вредност, добивка за **сопственикот и акционерите**.

Градиме **здрава и безбедна работна средина** за нашите вработени, посетители и соработници со доследна примена на законската регулатива, поставувајќи цели кои ги следиме и ја мериме нивната ефикасност, идентификувајќи ги сите ризици кои можат да имаат влијание на работната средина.

**Заштита на животната средина** ја спроведуваме со идентификација на сите аспекти кои имаат или можат да имаат влијание на животната средина, нивно следење и превентивно делување во спречување на загадувањето, контролирано постапување со отпадот, доследна примена на законската регулатива и намалување на потрошувачката на природни ресурси.

Политиката за интегриран систем се однесува на системот за квалитет, системот за безбедност и здравје при работа, системот за животна средина кои имаат фундаментално значење за ефикасно и ефективно работење за задоволување на барањата на купувачите, вработените, добавувачите, акционерите и државата.

## IX. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Секторот за финансии и контролинг, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

### Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

#### б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

### **Кредитен ризик**

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

### **Ризик од неликвидност**

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

### **Каматен ризик**

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките.

## **Х. КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ**

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на својата редовна седница одржана на ден **03.03.2021** година, ја донесе Одлуката за усвојување на Кодекс за корпоративно управување. Изјавата на Управниот одбор за примена на Кодексот за корпоративно управување може да се види подолу во текстот:



**ДС СМИТХ**  
-АД-Скопје  
Бр. 0202-050/4  
03.03.2021 год.

Согласно член 384-а од Законот за трговските друштва на Република Македонија, Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") на ден 03.03.2021 година ја дава следната:

### ИЗЈАВА

за

#### примена на кодекс за корпоративно управување

Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва како орган задолжен за управувањето и раководењето со работата на Друштвото, изјавува дека Друштвото го применува следниот Кодекс на корпоративно управување ("Кодексот") кој се состои од:

- Кодекс на однесување на ДС СМИТХ АД
- Политика на ДС Смитх "Пријави"
- Политика на ДС СМитх за борба против мито и корупција
- Политика на ДС Смитх за борба против ропство и трговија со луѓе
- Политика на ДС Смитх за подароци и гостопримство

Кодексот е објавен на веб страницата на Друштвото со следна адреса:  
<https://www.dssmith.com/mk/ambalaza/za-akcionerite/korporativno-upravuvanje>

Кодексот се применува од моментот кога ДС СМИТХ АД Скопје стана дел од групацијата на DS SMITH PLC како дел од комуникацијата внатре во самото Друштво, така и во комуникацијата и деловните односи со трети лица.

Во текот на 2020 година не се евидентирани отстапувања од Кодексот.

Управен одбор / Management Board

Претседател на Управен Одбор / President of the Management Board  
Олгица Блажева / Olgica Blazheva  
Преку полномошник / Through proxy

Виолета Вукелиќ / Violeta Vukelic




Член на Управен Одбор / Member of the Management Board

Дарко Калчев / Darko Kalchev



## XI. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО

### I. Остварено производство во Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2021
Производство 000'm2	2,608	3,068	3,430	3,109	3,117	3,202	3,223	3,095	3,400	3,661	3,703	3,779	39,405
Производство 000'kg	1,273	1,432	1,606	1,483	1,495	1,447	1,416	1,411	1,558	1,657	1,645	1,704	18,126

- Извоз на стара хартија преку Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2021
Извоз на стара хартија во тони	95	302	291	218	223	254	172	148	251	280	272	195	2,701

## II. Финансиски индикатори за Амбалажа

БИЛАНС НА УСПЕХ	кумулативно во 2020 година	кумулативно во 2021 година	индекси
Извештај за сеопфатна добивка	во ЕУР	во ЕУР	%
<b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>12.967.415</b>	<b>15.728.901</b>	<b>121</b>
Приходи од продажба	12.777.670	15.506.531	121
Приходи од продажба на домашен пазар	8.344.648	10.033.294	120
Приходи од продажба на странски пазар	4.433.022	5.573.237	126
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	116.560	108.081	93
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	108.074	101.204	94
Капитализирано сопствено производство и услуги	407	2.362	580
Останати оперативни приходи	189.338	120.008	63
<b>ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>11.509.801</b>	<b>16.141.609</b>	<b>140</b>
Набавна вредност на трговски стоки	0	12.938	0
Трошоци за сировини и други материјали	7.285.479	10.914.842	150
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	104.195	0	0
Услуги со карактер на материјални трошоци	1.162.692	1.262.931	109
Останати трошоци од работењето	713.276	1.044.947	146
Трошоци за вработените	1.515.967	1.560.156	103
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	495.238	504.535	102
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	117.328	364.772	311
Останати расходи од работењето	115.626	476.488	412
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>1.449.128</b>	<b>(419.585)</b>	<b>(29)</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>160.556</b>	<b>38.646</b>	<b>24</b>
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	80.559	38.646	48
Останати приходи од финансирање	79.997	0	0
<b>Финансиски расходи</b>	<b>189.285</b>	<b>219.658</b>	<b>116</b>
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	189.285	219.658	116
<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>1.420.398</b>	<b>(600.597)</b>	<b>(42)</b>
Данок од добивка	157.949	0	0
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>1.262.449</b>	<b>(600.597)</b>	<b>(48)</b>

III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа

	2021				2020			
	'000 €	%	'000 m <sup>2</sup>	%	'000 €	%	'000 m <sup>2</sup>	%
Домашен пазар	9,526	65%	24,892	64%	7,931	66%	22,745	64%
Извоз	5,073	35%	13,853	36%	3,996	34%	12,585	36%
<b>Вкупно</b>	<b>14,600</b>	<b>100%</b>	<b>38,745</b>	<b>100%</b>	<b>11,927</b>	<b>100%</b>	<b>35,330</b>	<b>100%</b>

	2021				2020			
	'000 €	%	'000 m <sup>2</sup>	%	'000 €	%	'000 m <sup>2</sup>	%
Кутии	10,824	74%	27,082	70%	8,772	74%	24,140	68%
Плочи	3,776	26%	11,663	30%	3,155	26%	11,190	32%
<b>Вкупно</b>	<b>14,600</b>	<b>100%</b>	<b>38,745</b>	<b>100%</b>	<b>11,927</b>	<b>100%</b>	<b>35,330</b>	<b>100%</b>

IV. Остварен финансиски резултат

Друштвото во 2021 година оствари нето загуба од 600.597 €. Покривањето на остварената нето загуба се усвојува на Собранието на Акционери.

V. Значајни инвестиции во 2021 година

Инвестиција	Вредност во ЕУР
JINYA машина - рамна штанца на картонска плоча	263.470
JINYA машина - кршач на картонска плоча	218.470
Котлара	225.605
Котлара - детектор за гас	4.794
CISCO - мрежна опрема	51.172
ИТ опрема	45.223
Пумпи Олар	31.144
Трафостаници	9.440
ПП Опрема	4.089
<b>Вкупно</b>	<b>853.407</b>



## VI. Зделки со заинтересирани страни

Продажба на производи и услуги на доленаведените поврзани лица	Вредност ЕУР	Основ
DS SMITH BULGARIA SA	230.275	Продажба на балирана хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	1.140.496	Продажба на готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	101.830	Транспортни услуги
Купување на производи и услуги од доленаведените поврзани лица	Вредност ЕУР	Основ
DS SMITH BULGARIA SA	962.255	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	80.760	Набавка на хартија, плочи и готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	6.975	Одржување оперативен систем
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	2.451	Сметководствени и консултантски услуги
DS SMITH PLC	229.566	Менаџмент услуги и интелектуална сопственост
DS SMITH BELISCE CROATIA	4.645.128	Набавка на хартија
DS SMITH PAPER ZRNESTI R L BRACOV	826.434	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	248.952	Менаџерски и консултантски услуги
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	141.268	Камати по основ на кредити
DS SMITH GROUP IT	115.714	Трошоци за ИТ услуги
DS SMITH PAPER ASCHAFFENBURG	192.611	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING NEDERLAND EERBEEK	11.532	Набавка на хартија
DS SMITH SLOVENIA DOO	25.000	Набавка на материјални средства

## VII. Кредитна задолженост

ДС СМИТХ АД Скопје во 2021 година има коефициент на задолженост од 62,57% (во 2020 година 57,69%).

## VIII. Надоместоци на менаџмент тим

Заклучно со 31.12.2021 година, по основ на надомест за вработување за менаџмент тимот се исплатени вкупно 15.597.622 МКД (заклучно со 31.12.2020 година, 13.649.953 МКД) . По основ на надоместоци за членство во Управен и Надзорен одбор, во 2021 година не се исплатувани надоместоци.

Претседател на Управен одбор на ДС СМИТХ АД Скопје

Зоран Трнавац

преку полномошник

Даниела Димитријевска



**ПРИЛОГ 2 - ГОДИШНА СМЕТКА**

ЕМБС: 04053460

Целосно име: Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД  
Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози  
Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	466.436.726,00			468.370.429,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	408.549,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	408.549,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	441.196.429,00			441.976.828,00
10	-- Недвижности (011+012)	143.520.212,00			149.244.961,00
11	-- Земјиште	19.679.389,00			19.679.388,00
12	-- Градежни објекти	123.840.823,00			129.565.573,00
13	-- Постројки и опрема	261.249.279,00			268.930.294,00
14	-- Транспортни средства	484.931,00			799.841,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.762.548,00			7.872.675,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	330.955,00			330.955,00
18	-- Материјални средства во подготовка	28.848.504,00			14.798.102,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	24.831.748,00			26.393.601,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	486.666.317,00			449.248.457,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	124.039.039,00			97.238.574,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	99.689.961,00			76.072.538,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	20.418.501,00			14.507.076,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	584.258,00			2.245.922,00
41	-- Залихи на готови производи	3.346.319,00			4.400.610,00
42	-- Залихи на трговски стоки				12.428,00
44	-- II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА	7.037.134,00			9.958.449,00

ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)				
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	293.363.575,00		227.226.159,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва	14.549.409,00		14.451.838,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	225.745.285,00		186.622.416,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	25.898.902,00		23.499.807,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	26.645.533,00		1.722.474,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	76.606,00		31.784,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	447.840,00		897.840,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	69.263.703,00		124.783.724,00
<b>60</b>	-- Парични средства	68.089.973,00		123.356.509,00
<b>61</b>	-- Парични еквиваленти	1.173.730,00		1.427.215,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	6.062.967,00		1.545.082,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	966.203.144,00		929.122.417,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	323.131.940,00		360.068.635,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	432.450.000,00		432.450.000,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	15.344.317,00		15.344.317,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	15.344.317,00		15.344.317,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	87.725.682,00		165.366.383,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			77.640.701,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	36.936.695,00		
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	604.546.232,00		536.034.324,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	234.922.124,00		237.896.054,00
<b>87</b>	-- Обврски спрема добавувачи			2.718.526,00
<b>89</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	234.922.124,00		235.177.528,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	369.624.108,00		298.138.270,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	209.532.158,00		201.445.837,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	147.327.837,00		78.740.178,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.474.422,00		452.727,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	6.676.701,00		7.050.533,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	584,00		5.836.589,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	4.612.406,00		4.612.406,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	38.524.972,00		33.019.458,00

<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	966.203.144,00			929.122.417,00
------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------	--	--	----------------

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	967.327.452,00			805.203.467,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	959.801.648,00			792.148.571,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	7.380.516,00			13.029.876,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	6.646.532,00			7.286.357,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	6.224.019,00			6.646.532,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	145.288,00			25.020,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	992.708.954,00			707.734.728,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	671.262.791,00			448.056.982,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	795.711,00			
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				6.322.168,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	77.670.271,00			71.505.577,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	64.264.232,00			48.637.022,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	95.949.571,00			92.819.267,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	57.522.246,00			55.036.821,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.784.318,00			4.738.850,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.579.458,00			22.503.833,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	12.063.549,00			10.539.763,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	31.028.910,00			30.457.143,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	20.351.978,00			
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.081.492,00			7.523.670,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	29.303.998,00			2.412.899,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.376.714,00			2.166.710,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.400,00			
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.312.296,00			2.108.673,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	62.018,00			58.037,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	13.509.394,00			11.641.058,00

(235+239+240+241+242+243)				
<b>235</b>	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	9.507.763,00		9.533.812,00
<b>236</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	9.507.763,00		9.533.812,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	275.213,00		1.749,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.726.418,00		2.105.497,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)			87.354.566,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	36.936.695,00		
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)			87.354.566,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	36.936.695,00		
<b>252</b>	-- Данок на добивка			9.713.865,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)			77.640.701,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	36.936.695,00		
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	118,00		124,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината			77.640.701,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	36.936.695,00		
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)			77.640.701,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	36.936.695,00		

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	19.679.388,00			19.679.388,00
<b>611</b>	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	123.840.823,00			129.565.573,00
<b>614</b>	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.830.275,00			2.483.749,00
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	59.765.942,00			80.608.680,00
<b>633</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на				66.603.663,00

	PCM, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 065 од БС)			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	7.033.579,00		537.411,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	357.967,00		537.411,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6.675.612,00		
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	556.430.094,00		496.135.944,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	372.898.136,00		273.385.980,00
<b>645</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	14.161.462,00		16.522.507,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	5.703.613,00		5.566.729,00
<b>650</b>	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	134.955,00		5.322.412,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	2.715.517,00		2.450.000,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.257.554,00		1.969.729,00
<b>662</b>	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	34.878,00		10.602,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.912.425,00		37.280,00
<b>668</b>	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	619.340.481,00		405.474.306,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.358.913,00		3.447.304,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	684.835,00		700.650,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	9.305.440,00		6.609.685,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	757.685,00		875.099,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	307.135,00		
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	516.652,00		
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	14.907.212,00		12.658.596,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	10.718.084,00		11.502.227,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.661.725,00		6.559.077,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	491.310,00		230.038,00

<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	29.138.817,00			28.343.135,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	15.219.330,00			14.559.883,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	292.141,00			1.258.985,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.198.251,00			4.934.794,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	31.300,00			87.762,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.702.843,00			1.441.191,00
<b>696</b>	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	1.124.901,00			422.233,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	620.802,00			1.063.296,00
<b>703</b>	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	162.850,00			172.882,00
<b>706</b>	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	9.404.642,00			5.855.923,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.121.553,00			2.409.252,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.440.754,00			1.057.046,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.070.587,00			2.537.567,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	151.663,00			114.430,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	119.727,00			38.158,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	11.752,00			39.489,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	118,00			124,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2117</b>	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	969.704.166,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



**АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**